

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, врз основа на член 19 став 2 алинеа 4 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (пречистен текст), на 05 седница на Советот на Агенцијата, одржана на 29.01.2014 година, донесе:

**НАЦРТ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА
(ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ)**

Во согласност и во рамките на овластувањата утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр.184/13 и 13/14) и Деловникот на Советот (Пречистен текст), работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, во текот на 2014 година, ќе биде насочено кон реализација на следниве активности:

I. Надзор врз исполнувањето на обврските на издавачите на медиуми, операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

1. Надзор врз радиодифузерите

- мониторинг на изборното медиумско претставување за време на претседателските избори во 2014 година, според одредбите од Изборниот законик.

Рок за реализација: прва половина на 2014 година

- програмски надзор според одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на годишна Програма за програмски надзор и Методологија за вршење програмски надзор;
- административен надзор според одредбите од Законот за медиуми, врз основа на годишна Програма за административен надзор за:
 - објавувањето податоци за називот, адресата на седиштето и уредништвото и за одговорните лица во медиумот;
 - објавувањето податоци за авторот, носителите на авторските права, датумот на продукцијата и потеклото на аудио/аудиовизуелните дела;
 - следење на исполнувањето на обврската на радиодифузерите до Агенцијата да достават податоци за сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници, изворите на финансирање, остварените вкупни приходи и расходи и податоци за просечната гледаност или слушаност во претходната година;
 - следење на исполнувањето на обврската на радиодифузерите да ги објават податоците за сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници и изворите на финансирање во претходната година;
 - исполнувањето на обврските утврдени во дозволата за радио/телевизиско емитување.
- стручен надзор над исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови во согласност со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (по потреба).

Рок за реализација: втора половина на 2014 година

- следење на обврската за наплата на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност и преземање мерки.

Рок за реализација: во текот на целата година

2. Надзор врз печатени медиуми

- административен надзор според одредбите од Законот за медиуми за:
 - обврската за заштита на малолетните лица;
 - објавувањето податоци за називот, адресата на седиштето и уредништвото, за одговорните лица во медиумот, за називот и адресата на печатницата, датумот на печатење, бројот на печатени примероци и имињата на авторите на објавените содржини.

Рок за реализација: втора половина на 2014 година

- следење на исполнувањето на обврската на издавачите на печатен медиум да ги објават податоците за сопственичката структура;
- следење на исполнувањето на обврската на издавачите на печатен медиум за објавување импресум.

Рок на реализација: во текот на целата година

3. Надзор врз исполнувањето на програмските и другите обврски на операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

- програмски надзор (мониторинг) на програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и програмите на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од аспект на почитувањето на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, издадените потврди за регистрација и подзаконските и другите акти донесени од Агенцијата;
- прибавување и проверка на документација за регулирање на авторските и сродните права за пакетите со реемитувани програмски сервиси на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и програмите на давателите на аудиовизуелни медиумски сервиси од аспект на почитувањето на Законот за авторското право и сродните права, во случај на индикации за прекршување на авторското право и сродните права;
- следење на обврската за наплата на годишниот надоместок за надзор кои треба да го плаќаат операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање;
- следење на обврската за наведување на реемитуваните програмски сервиси во претплатничкиот договор;
- следење на обврските за испорака на излезниот сигнал на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

Рок за реализација: во текот на целата година

4. Надзор врз законските одредби во поглед на заштитата на плурализмот, разновидноста и јавноста на работењето на радиодифузерите

- следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитувањето на законските одредби поврзани со ограничувањата за стекнување сопственост и посебните забрани за стекнување на сопственост;
- следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитувањето на законските одредби поврзани со спречување на недозволената медиумска концентрација;
- поведување постапки за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност;
- следење на рекламните практики на радиодифузерите од аспект на унапредување и поттикнување на конкуренцијата и упатување предлози за покренување постапки до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Рок за реализација: во текот на целата година

5. Преземање мерки спрема издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервиси

- изрекување опомени на издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервиси;
- спроведување постапки за порамнување согласно одредбите од Законот за прекршоците, за констатираните прекршувања на одредбите од Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
- покренување прекршочни постапки против радиодифузерите и издавачите на печатени медиуми, во случаите кога и покрај донесеното решение за опомена продолжуваат со вршење на истата повреда за која се опоменати, во текот на годината;
- одземање на дозволата на радиодифузерите, во случаите на непочитување на одредбите од Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, обврските од дозволата и другите акти на Агенцијата;
- бришење од регистарот/ите согласно одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми.

Рок за реализација: во текот на целата година

- спроведување постапки за порамнување и покренување прекршочни постапки согласно одредбите од Законот за прекршоците, за констатираните прекршувања на Изборниот законик, за време на изборите во 2014 година.

Рок за реализација: пред, за време и непосредно по завршувањето на изборната кампања

- издавање решенија на операторите на јавни комуникациски мрежи за исклучување на реемитуваните програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и се реемитуваат без уредени авторски и сродни права и затемнување на реемитуваните програмски сервиси заради заштита на исклучивите права на радиодифузерите;
- спроведување постапки за порамнување согласно одредбите од Законот за прекршоците;
- покренување прекршочни постапки против операторите на јавни комуникациски мрежи во случаите на непочитување на законските одредби и поднесување на кривични пријави во случаите на основано сомнение за сторени кривични дела;
- спроведување на надзор во случај на непочитување на законските одредби за титлување на реемитуваните странски програмски сервиси на македонски јазик или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен телешопингот и рекламите.

Рок за реализација: во текот на целата година

II. Имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година

- изработка на насоки за давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за примената на законската одредба што забранува поттикнување омраза и нетрпеливост по различни основи, а која произлегува од член 6 од Директивата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
- обука на медиумските професионалци за почитувањето на човековите права и слободи во медиумските производи;
- истражување за степенот на медиумска писменост на граѓаните на Република Македонија (кај возрасна популација и кај деца);
- изработка на програма за промоција на медиумската писменост;
- изработка на програма за развој на непрофитните радиодифузни установи.

Рок за реализација: втората половина на 2014 година

- измени и дополнувања на Меморандумот за соработка помеѓу Советот за радиодифузија/Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија и Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Рок за реализација: до крајот на годината

III. Усогласување на домашната регулатива

- донесување подзаконски и други акти во функција на операционализација на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Рок за реализација: Во роковите пропишани со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

IV. Извештаи, истражувања и анализи

- извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите за финансирање (два полугодишни извештаи);
- истражување на ставовите и потребите на публиката за радио и телевизиските програмски аспекти, од аспект на целите на регулаторната политика утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (едно годишно истражување);
- анализа на пазарот на радиодифузната дејност во 2013 година со цел да се утврди економското работење на радиодифузерите, економскиот потенцијал на пазарот на огласување и трендовите во развојот на радиодифузната дејност (една годишна анализа);
- анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според работни места, образование, пол и статус (една годишна анализа);
- анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничката припадност (една годишна анализа).

- Рок на реализација: во текот на целата година

- анализа на сите спроведени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија спрема радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите (две полугодишни анализи);
- анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективност на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (две полугодишни анализи);
- анализа на поведените управни спорови против одлуките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија (една годишна анализа).

Рок за реализација: во текот на целата година

- анализа на надзорот врз обврските на операторите на јавни комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските и сродните права: регистрирани пакети, издадени налози за исклучување на нерегистрирани програмски сервиси, најчести прекршувања, поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и кривични пријави и изречени санкции спрема операторите на јавни комуникациски мрежи (една годишна анализа).

Рок за реализација: во текот на целата година

- анализа на родовите прашања во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање (една годишна анализа);
- анализа на начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во програмските концепти и содржини (една годишна анализа).

Рок за реализација: втората половина на 2014 година

- анализа за трендот на користење на новите технологии во однос на конвенционалната телевизија (една годишна анализа).

Рок за реализација: во текот на целата година

V. Доделување дозволи за нови програмски сервиси

- доделување дозволи за линеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во зависност од потребите на публиката, медиумскиот плурализам и анализата на пазарот“.

Рок за реализација: во текот на целата година

- доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за радио на државно ниво на албански јазик.

Рок за реализација: во тек на годината

VI. Други активности на Агенцијата

- замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување во согласност со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија.

Рок за реализација: во рок од 30 дена од денот на изборот на директор на Агенцијата

- постапување по известувања на радиодифузерите за промена на сопственичката структура.

Рок за реализација: во текот на целата година

- утврдување предлози за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците од одредени населени места што не се покриени со радиодифузен сигнал (член 136 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија);
- востановување, водење, ажурирање и објавување на веб страницата на Агенцијата на регистрите пропишани со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми;
- ажурирање на системот за електронски регистер на јавни комуникациски мрежи на Агенцијата и редовно презентирање на податоци за регистрираните програмски пакети, исклучивите права на радиодифузерите и застапниците на програмски сервиси и филмски, спортски и други права на веб страницата на Агенцијата;
- постапување по претставки согласно Законот за постапување по претставките и предлозите;
- имплементација на донесените подзаконски акти за заштита на личните податоци.

Рок за реализација: во текот на целата година

VII. Подигнување на институционалниот и административниот капацитет на Агенцијата

- програми и обуки за стручно усовршување на вработените во стручната служба (учество на семинари, работилници, трибини и меѓународни конференции; посети на други регулаторни тела со цел размена на искуства или информирање за конкретни теми и сл.).

Рок за реализација: во текот на целата година

VIII. Соработка со други регулаторни тела, надлежни институции и асоцијации

- соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, Народниот правобранител и други органи и организации по прашања што произлегуваат од законските надлежности на Агенцијата;
- соработка со Министерството за култура за спроведување инспекциски надзор врз работењето на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни услуги по барање во случаите на повреда на законските одредби за употребата на македонскиот јазик;
- соработка со Министерството за труд и социјална политика;
- соработка со Министерството за внатрешни работи во областа на кривичните дела против авторското право и сродните права;
- соработка со Агенцијата за електронски комуникации;
- соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата за утврдување и злоупотреба на доминантната позиција на релевантните пазари, облици на нарушување на конкуренцијата и др.
- соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци во насока на заштита на личните податоци во областа на радиодифузијата;
- соработка со Државната изборна комисија;
- соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата по прашања што произлегуваат од законските надлежности на Агенцијата, како и во врска со примената на одредбите од Законот за спречување на корупцијата во однос на започнувањето и текот на постапките за јавни набавки во периодот пред, односно по донесувањето на одлуката на Собранието на РМ за распишување на претседателски избори во 2014 година;
- соработка со Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост при Владата на Република Македонија во насока на спречување на пиратеријата во радиодифузната дејност;
- соработка со Јавното обвинителство, со Централниот регистар и со Академијата за судии и јавни обвинители;
- соработка со Државниот инспекторат за труд во врска со прашања поврзани со правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос;
- соработка со асоцијациите на трговските радиодифузни друштва и на јавните комуникациски мрежи, невладините организации од областа на медиумите,

Здружението на новинари на Република Македонија, Организацијата на потрошувачите, и други организации, по прашања од заеднички интерес за развој на радиодифузната дејност и за остварување на интересите на граѓаните во сферата на информирањето и радиодифузијата;

- соработка со институциите, со кои Агенцијата има потпишано Меморандум за соработка;
- потпишување меморандуми/протоколи за соработка со други институции, органи и организации, по прашања што се од заеднички интерес за вршењето на работите од нивната надлежност.

Рок за реализација: во текот на целата година

IX. Конференции, работилници и јавност во работењето на Агенцијата

- работилници со радиодифузерите за примена на изборната регулатива.

Рок за реализација: во првиот квартал од годината

- јавна дебата за родовите стереотипи и предрасуди во медиумите (имплементација на обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија од Националната стратегија за родова еднаквост 2013-2020);
- кампања за подигнување на свеста кај граѓаните за сексистички содржини во медиумите (имплементација на обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија од Националната стратегија за родова еднаквост 2013-2020);
- јавна дебата за сликата што ја креираат медиумите за младите во општеството (во контекст на имплементација на активности од Националната стратегија за млади);
- консултации со младински организации за сликата за младите во медиумите (во контекст на имплементација на активности од Националната стратегија за млади).

Рок за реализација: втора половина на 2014 година

- организирање јавни седници на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија (еднаш на секои три месеци) со присуство на сите заинтересирани субјекти;
- организирање тематски состаноци со операторите на јавни комуникациски мрежи;
- организирање расправи и средби со застапниците на странските и домашните радио и телевизиски програмски сервиси што се реемитуваат преку јавни комуникациски мрежи, застапниците на филмски, спортски и други права врз содржини што се емитуваат на програмските срвиси на домашните радиодифузери, како и со преставниците на здруженијата за колективно управување со авторските и сродните права;
- активности што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер (ажурирање на листата на информации од јавен карактер, одговор на поднесени барања, годишен извештај за спроведување на Законот и др.);
- печатење публикации.

Рок за реализација: во текот на целата година

X. Меѓународна и европска соработка

- учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од областа на радиодифузијата - Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA), остварување соработка со регулаторните тела во Европа, во регионот, како и билатерална соработка;
- учество во работата на Координативниот комитет на Протоколот за соработка меѓу независните регулаторни тела од балканскиот регион и покренување иницијативи за остварување билатерални и/или мултилатерални средби со потписниците со цел дискусија по прашања од заеднички интерес;
- соработка со странски амбасади, организации, институции, асоцијации во однос на прашања што се однесуваат на електронските медиуми и операторите на јавни комуникациски мрежи;
- соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Претставникот за слобода на медиумите на ОБСЕ, со ОБСЕ-ОДИХР и со други тела, чијашто активност е поврзана со различни активности од аспект на работењето на електронските медиуми, заштитата на слободата на медиумите и следењето на медиумското претставување за време на изборна кампања;
- учество во работната група на работниот комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО;
- учество во изработката на Националниот извештај на Република Македонија по Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права;
- соработка со ИТУ во поглед на поширока регионална координираност во процесот на дигитализација на терестријалниот сигнал;
- учество на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија во Националниот план на Република Македонија за Алијансата на цивилизациите.

Рок за реализација: во текот на целата година

XI. Евро-интеграции

- учество во работната група за Националната програма за усвојување на европското законодавство (НПАА) и редовно известување за напредокот што го постигнува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на евро-интеграциските процеси;
- имплементација на проектот IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за медиуми и телекомуникации за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“ - координација, следење на активностите предвидени со проектот и известување за нивната реализација во соработка со Агенцијата за електронски комуникации, Министерство за финансии – Сектор за централно и финансирање и склучување договори и Делегацијата на ЕУ во Скопје;
- активности за реализација на главните приоритети од Партнерството за пристапување во ЕУ и учество во Придонесот кон извештајот за напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување во ЕУ;

- учество во работата на Комитетот за стабилизација и асоцијација: Поткомитетот за иновации, информациско општество и социјална политика во делот на информатичко општество и медиуми и во работата на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност во делот на фундаментални права – граѓански и политички права;
- учество во работата на Работниот комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО и во Работниот Комитет за европска интеграција за НПАА.

Рок за реализација: во текот на целата година

XII. Односи со јавноста

- редовно и навремено информирање на јавноста за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги преку прес - конференции, соопштенија за медиумите, интервјуа, изјави;
- редовно ажурирање на веб страницата на Агенцијата на македонски, албански и англиски јазик (објавување на: дневен ред на седници, хроники, одлуки и други акти донесени на седници, изречени мерки на издавачи на медиуми, даватели на аудиовизуелни услуги по барање или оператори на јавни комуникациски мрежи, конкурси за објавување дозволи за телевизиско или радио емитување, јавни расправи за подзаконските акти и годишната програма за работа на Агенцијата како и добиените ставови и мислења итн);
- следење на известувањето на медиумите за активности и случувања од областа на аудио-визуелната политика, слободата на медиумите и информациското општество.

Рок за реализација: во текот на целата година

**Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги**

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
НА РМ ЗА 2014 ГОДИНА

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РМ бр.184/13), согласно усвоениот нацрт план за работа за 2014 година го донесе следниот Финансиски план:

А Планирани расходи

Вкупно предвидени расходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РМ за 2014-та година изнесуваат 198.994.898,00 денари.

Расходна ставка 400-Потрошени материјали

На наведената расходна ставка се планирани финансиски средства за набавка на ситен инвентар, за набавка на гориво и мазива за службените моторни возила, други потребни материјали, средства за лична хигиена, за потрошена вода, за плаќање на комунална хигиена, за набавка на потрошен информатички материјал и за набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службените возила..

Вкупно се планирани средства во износ од 1.120.000,00 денари.

Расходна ставка 401-Потрошена енергија

На наведената расходна ставка се планирани финансиски средства за наплата на електрична енергија и топлинска енергија. Висината на планираните средства е определена врз основа на реализираните расходи во претходните години.

Вкупно се планирани средства во износ од 2.460.000,00 денари.

Расходна ставка 402-Инвестиционо одржување на средствата

На наведената расходна ставка се планирани средства за редовно одржување и сервисирање на службените возила, за поправка на мебел, за одржување и сервис на компјутерска мрежа и активна опрема, за одржување на постојната WEB страна на Агенцијата, за одржување на системот за архивирање, за одржување на системот за материјално-финансиско работење, плата и магацинско работење, за одржување и сервисирање на софтверската и хардверската опрема, за одржување на системот за снимање на аудио и видео записи, за одржување и сервис на копир апарати, принтери, факс апарати, климатизери, ПП апарати, за водоинсталатерски и електричарски услуги и за одржување, поправка и градежни работи потребни во рамките на деловниот простор.

Вкупно се планирани средства во износ од 1.270.200,00 денари.

Расходна ставка 403-Други услуги

На наведената расходна ставка се планирани средства за печатарски услуги.

Вкупно се планирани средства во износ од 500.000,00 денари.

Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги

На наведената расходна ставка се планирани средства за поштенски трошоци, за телефонски давачки (мобилна и фиксна телефонија) и други давачки за превозни услуги.

Вкупно се планирани средства во износ од 2.360.000,00 денари.

Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација

Вкупно се планирани средства во износ од 750.000,00 денари.

Расходна ставка 408-Наемнини

Вкупно се планирани средства во износ од 7.754.000,00 денари и истите се наменети за плаќање на наемнина за деловниот простор во кој е сместена Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и изнајмување на простор и опрема за организација на семинари и работилници.

Расходна ставка 409-Други материјални расходи

Вкупно се планирани средства во износ од 395.000,00 денари. Планираните средства се наменети за набавка на стручна литература, списанија и весници, за судски и административни такси, за учество на семинари и советувања, како и за регистрација на моторните возила.

Расходна ставка 410-Провизија за платен промет

За провизија за платен промет и банкарска провизија вкупно се планирани средства во износ од 80.000,00 денари.

Расходна ставка 412-Премии за осигурување

Вкупно се планирани средства во износ од 141.000,00 денари. Планираните средства се наменети за осигурување на опремата, осигурување на возилата и за осигурување на деловниот објект.

Расходна ставка 413- Дневници за службени патувања и патни трошоци

Вкупно се планирани средства во износ од 1.310.000,00 денари. Планираните средства се наменети за трошоци во врска со предвидените патувања во земјата и странство

Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени

Вкупно се планирани средства во износ од 252.000,00 денари. Планираните средства се однесуваат за исплати на надоместок за одвоен живот, јубилејни награди и други надоместоци за вработените.

Расходна ставка 416-Членарини

Вкупно се планирани средства во износ од 160.000,00 денари. Планираниот износ е наменет за плаќање на годишна членарина на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во ЕПРА (Европска платформа на регулаторни тела).

Расходна ставка 417-Интелектуални и други услуги

Вкупно се планирани средства во износ од 6.525.650,00 денари. Планираните средства се наменети за ангажирање на лица преку Агенција за привремени вработувања, за мониторинг на медиумското покривање на изборната кампања за претседателските избори, за ангажирање на биро за преведување, за одржување на хигиената во деловните простории, за истражување на родовите прашања во програмите на радиодифузерите, за истражување на медиумската писменост кај возрасната популација и кај деца, за податоци за електронско мерење на гледаноста на ТВ програми и податоци за слушаноста на радио станиците, за истражување на мислење на публиката, како и за услугата за транскодирани, сегментирани, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс.

Расходна ставка 418-Останати други расходи

Вкупно се планирани средства во износ од 1.102.000,00 денари. Планираните средства се наменети за интернет пристап до Централен регистар, за зонско паркирање, за ревизорски услуги, за интернет конекција со хостирање на WEB страната и службени огласи.

Расходна ставка 420-Средства за посебни намени

Вкупните средства во износ од 1.940.000,00 денари се наменети за национално кофинансирање на проект ИПА - 2009 год, компонента 1, кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го има добиено во соработка со Агенцијата за електронски комуникации.

Расходна ставка 440-Средства за градежни објекти

Наведените средства во износ од 125.000.000,00 денари се наменети за веќе започнатата изградба на деловниот објект на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Расходна ставка 441-Средства за опрема

Вкупно се планирани средства во износ од 1.364.000,00 денари. Планирани средства се наменети за исплата на рати за купени моторни возила, набавка на печатари и набавка на Свичеви.

Расходна ставка 442-Други капитални средства

Вкупно се планирани средства во износ од 313.800,00 денари. Планирани средства се наменети за дигитален сертификат за електронски потпис на токен, за ИСО сертификација и за софтвер за баскур на ултриум ленти.

Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати

Вкупно се планирани средства во износ од 44.197.248,00 денари. Планираните средства се за исплата на нето плати и надомести од плати за членовите на Советот и вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Исто така се планирани средства за исплата на персонален данок и придонеси од плата за пресметаниот нето износ на платите.

Б Планирани приходи

Вкупно планираните приходи во Годишниот финансиски план за 2014-та година изнесуваат 198.994.898,00 денари и тоа:

- Планиран приход од радиодифузна такса од 42.000.000,00 денари, согласно утврдениот процент од 6%, наменет за финансирање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
- Планиран приход од 40.000.000,00 денари од надоместок за дозволи за вршење на радиодифузна дејност за терестеријално и сателитско емитување на програма ;
- Планиран приход од 12.000.000,00 денари од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и услуги на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање;
- Планиран приход од камати од 2.500.000,00 денари и
- Пренесени средства од минати години во износ од 102.494.898,00 денари.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2014 ГОДИНА

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	198.994.898,00
400	<u>Потрошени материјали</u>	1.120.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	10.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	550.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	189.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	249.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	50.000,00
400900	Потрошени резервни делови	72.000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	2.460.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	960.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.500.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	1.270.200,00
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	172.200,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	5.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	378.600,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	664.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	50.000,00
403	<u>Други услуги</u>	500.000,00
403400	Печатарски услуги	500.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	2.360.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.900.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	750.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	750.000,00
408	<u>Наемнини</u>	7.754.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	7.700.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	24.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	<u>Други материјални расходи</u>	395.000,00
409000	Судски и административни такси	120.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	180.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	15.000,00
410	<u>Провизија за платен промет</u>	80.000,00
410100	Провизија за платен промет	60.000,00
410200	Банкарска провизија	20.000,00
412	<u>Премии за осигурување</u>	141.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	73.200,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	67.800,00
413	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	1.310.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	65.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	200.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	40.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	550.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	75.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	350.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00

414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	252.000,00
414300	Надомест за одвоен живот	160.000,00
414800	Јубилејни награди	22.000,00
414900	Други надоместоци	70.000,00
416	Членарини	160.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	160.000,00
417	Интелектуални и други услуги	6.525.650,00
417100	Договорни услуги	3.632.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	35.400,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	1.144.250,00
417900	Други услуги од правни лица	1.714.000,00
418	Останати други расходи	1.102.000,00
418800	Други расходи	1.102.000,00
42	Средства за посебни намени	1.940.000,00
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	1.940.000,00
440	Средства за градежни објекти	125.000.000,00
440100	Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти	125.000.000,00
441	Средства за опрема	1.364.000,00
441100	Купување на моторни возила	1.191.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	173.000,00
442	Други капитални средства	313.800,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	313.800,00
460	Вкалкулирани плати	44.197.248,00
460000	Нето плати и надомести на плати	29.700.000,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.727.232,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.793.972,00
460310	Придонес за вработување	503.562,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	3.241.747,00
460330	Придонес за професионално заболување	230.735,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	42.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	40.000.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	12.000.000,00
	Планиран приход од камати од тековната година	2.500.000,00
	Средства од минати години	102.494.898,00
	Вкупно	198.994.898,00